



Не е само Хаг архивата на злосторството од деведесеттите години на минатиот век. Трибуналот во Холандија е само збирка на политичка поезија, која служи за дневно-политичка шема на западните земји и за нивниот проект за глобализација на планетата. Плановите и договорите кои се правеле очи в очи во Сараево, во Белград, во Загреб или на Пале ниту малку не се изнесени во јавноста. "Во ниту еден документ кој го потпишал Караџиќ не стои дека треба да се убие, да се запали село, да се изврши геноцид или протерување", вели Тохол. Напротив, тој се залагал за заштита на човековите вредности. Се претпоставува дека оваа документација ќе ја фрли во бездна целата постапка која за него се води пред Хашкиот суд. Најчестото прашање кое се поставува во јавноста е - "Каде е Радован?" Во една прилика познатиот публицист Момо Капор одговорил - "Радован е во легендите". Националистите од него создадоа жив мит, па секој оној кој ќе повика Караџиќ да се уапси и да му се предаде на Хаг е оквалификуван како најтежок српски предавник.



Вистината за војните на просторите на поранешна Југославија никогаш нема до крај да биде кажана. Уште долго ќе остане прикривана, извитоперувана, секогаш виновниците ќе се бараат на другата страна, и понатаму за целта на судирите ќе се даваат лажни и неверодостојни податоци, чија цел ќе

лантно и препотентно обвинува друг за сè она што се случи во Југославија. Никoj не може да му врати со контрапотег. Ниту Туѓман, ниту Милошевиќ, ниту Караџиќ. Тој е осамен во својата епизода да биде надмоќен во кажаното, да нема кој да му реплицира. Тогаш неговата лага станува уште поголема вистина.



Во сезоната 1983/1984 година Радован Караџиќ работел како психијатар во фудбалскиот клуб "Црвена ѕвезда" од Белград. Лошите резултати кои овој тим ги имал во тоа време го принудило раководството на клубот да ангажира психијатар, а тренерот Гојко Зеќ предложил тоа да биде токму Караџиќ. Тој преку совети го стимулирал победничкиот дух на црвено-белите, а фудбалерите на него се сеќаваат како низ магла, но сметаат дека бил навистина импозантен, најмногу по својата фризура. Познатиот фудбалер Милко Ѓуровски, кога го видел на телевизиите за време на босанската војна, рекол дека од некаде му е познат, но не можел да се сети од каде. На фудбалерите постојано им зборувал за печурките кои ја враќале концентрацијата, но таму неговата активност била многу кратка. Го паметат како позитивен и пријатен човек.

биде да ги прикријат фактите и аргументите. Ќе се напишат уште многу книги за Туѓман, за Милошевиќ, за Изетбеговиќ, за Караџиќ и за Младиќ. Изданијата ќе стануваат бестселери, ќе се презентираат разно-разни приказни, наводни документи, цитати на покојниците.

Не е само Хаг архивата на злосторството од деведесеттите години на ми-

ЗАВЕТОТ НА ВОЖДОТ ОД ПАЛЕ

Откако Туѓман, Изетбеговиќ и Милошевиќ заминаа во "легендите", светските центри на моќта сега се вртат кон најбараните хашки бегалци, Ратко и Ра-

КОЈ СЕ ПЛАШИ О

натиот век. Трибуналот во Холандија е само збирка на политичка поезија, која служи за дневно-политичка шема на западните земји и за нивниот проект за глобализација на планетата. Плановите и договорите кои се правеле очи в очи во Сараево, во Белград, во Загреб или на Пале ниту малку не се изнесени во јавноста. Што разговарал Холбрук со балканските вождови сè уште е енигма, а уште повеќе тоа што го договарал со нив. Денес дипломатот булдожер, како што го нарекуваат, многу лесно, nonsha-



Пишува: Мишко ТАЛЕСКИ



дован. Со нив ќе ја пополнат празнината која во овие години настана во дипломатските активности на Балканот и со реториките дека тие треба да бидат уапсени само ќе ни покажат дека не ги забравиле просториве. Пред неколку години е основан Меѓународен комитет за вистината на Караџиќ, кој длабоко почна со спроведување на една иницијатива да се разобличи улогата на Хашкиот суд и обвинението покренато против поранешниот водач на босанските Срби. Крајна цел на Комитетот е да се собори хашкото обвинение против Караџиќ. Ова тело го почитува заветот на Радован дека никогаш нема да го признае Трибуналот и дека нема намера доброволно да му се предаде, затоа што евентуалното судење ќе го отвори прашањето за опстанокот на Република Српска, со што би се загрозиле и српскиот народ и српската држава. Пред две години тројца службеници на Хашкиот суд тајно ја посетиле Република Српска со јасна цел - да дојдат до Радован Караџиќ и до Ратко Младиќ. На тамошните власти им понудиле спогодба, или подобро речено уцена обвинетите што побрзо да му се предадат на Трибуналот и таму да посведочат дека сè што правеле било само извршување на наредбите кои им ги давал Слободан Милошевиќ од Белград. За возврат им било ветено дека одговорноста и казната би им биле намалени. Но, и покрај тоа што овој предлог бил утопија, сепак ваквата авантура на хашките иследници пропаднала по смртта на поранешниот југословенски претседател. Своевремено, пак, Караџиќ изјавил дека никогаш не би сведочел против Србин. Опера-

цијата на претставниците од Хаг е изведена во најголема тајност и затоа таа немала јавен публицитет. Идејата за основање на Меѓународниот комитет за вистината на Караџиќ потекнува од српската национална интелигенција во дијаспората. Имено, досега никој не ги демантирал разно-разните гласини за Радован Караџиќ, па во јавноста излегувало дека сè она што се зборува и се пишува е вистина. Ова тело застанало во одбрана на водачот од Пале. Во неговиот одбор се нашле интелектуалци

"Во ниту еден документ кој го потпишал Караџиќ не стои дека треба да се убие, да се запали село, да се изврши геноцид или протерување", вели Тохол. Напротив, тој се залагал за заштита на човековите вредности. Се претпоставува дека оваа документација ќе ја фрли во бездна целата постапка која за него се води пред Хашкиот суд. Комитетот располага и со околу 400 писма во облик на воени преписки со разни личности и институции од меѓународната заедница, кои на било каков начин учест-



Поранешната претседателка на Република Српска, Билјана Плавшиќ на судењето на Момчило Краишник соопшти дека Краишник и Караџиќ им продавале оружје и муниција на муслиманите во текот на војната во Босна. Многу пати српските војници ја известиле дека овие двајца политичари им продаваат оружје на бошњачките сили и дека куќата на Краишник е полна со оружје. Проблемот го изложила пред Парламентот прашувајќи ги пратениците дали е можно на непријателот да му се продава воен арсенал. Караџиќ бил многу лут и нервозен, но рекол дека тоа е можно.

од просторите на поранешна СФРЈ, Русија, Америка и Франција. Претседател на Комитетот е проф. д-р Коста Чавошки, а секретар Мирослав Тохол. Во една прилика, како близок соработник на Караџиќ, Тохол изјавил дека досега во историјата на ниту една држава не ѝ се случило да бидат донесени толку многу декрети за почитување на меѓународните воени конвенции и обичаи на војување, за заштита на цивилите и имотот, како што тоа е направено од страна на Претседателството на Република Српска и од Радован Караџиќ лично.

вувале во случувањата во Босна и Херцеговина. Како доказ стојат и разни аболуции за заробени муслимански и хрватски борци, потоа укажи за именување на Бошњаци и на Хрвати на судски функции во Република Српска и сл. На површина можат да испливаат и стенограми и службени забелешки од доверливи состаноци на Караџиќ, негови преговори со дипломати и разни мировни посредници. Одборот на Комитетот нема намера да воспоставува директни контакти со Хаг затоа што со тоа би се прекршил заветот на Караџиќ дека судот не

Д РАДОВАН КАРАЏИЌ?



треба да се признае. Статутот на Комитетот прецизира дека телото ќе престане да постои оној момент кога на Караџиќ ќе му се овозможат целосна граѓанска слобода и демократски права.

БАЛКАНСКИОТ БИН ЛАДЕН

Своевремено, Слободан Милошевиќ изјавил дека знае каде се наоѓа Радован Караџиќ, но дека тој никогаш нема да биде фатен. Дека тоа навистина е така покажуваат фактите. Од 1997 година до денес Радован успеал да напише книга со поезија и театарско дело. Дали тоа може туку-така лесно да го направи ако постојано е во бегство, ако животот секогаш му е во опасност? Обвинението против Караџиќ е подигнато во 1995 година, веднаш по Дејтонската спогодба. Цели единаесет години тој не се појавил

Коментар

во јавноста, се шпекулира со неговата судбина, со локациите каде што тој престојува. Кој го штити? На ова прашање никој нема конкретен одговор. Неговите телохранители, властите во Република Српска и во Србија или ЦИА? Балканскиот Бин Ладен и натаму е енигма за цел свет. Најчестото прашање кое се поставува во јавноста е - "Каде е Радован?" Во една прилика познатиот публицист Момо Капор одговорил - "Радован е во легендите". Националистите од него создадоа жив мит, па секој оној кој ќе повика Караџиќ да се уапси и да му се предаде на Хаг е оквалификуван како најтежок српски предавник. Пред точно осум години Радован Караџиќ бил наводно подготвен да му се предаде на Судот во Хаг. Тогашниот главен обвинител, Луиз Арбур, имала договор со него. Со Белград работата била средена. Тој требало да обезбеди два милиона долари за одбрана. Условот бил само еден - Хаг да ги прифати сите документи кои Караџиќ ќе ги достави. Но, тогаш дошло до застој во комуникацијата меѓу него и обвинителството, бидејќи тоа одбило да го прифати писмениот материјал, кој би го направил обвинението ништовно. Денес меѓународната заедница смислено ги обвинува сараевските власти што досега не го уапсиле Караџиќ. Каде е одговорноста на истата

За време на судењето на Хаг, сведокот на одбрана-вил дека Милошевиќ ја за-традиција, а Караџиќ четничниот претседател на Репуб-литички поблизок.

"На Милошевиќ не му се на Радован и постојано го ше во политичките потези. како и јас и затоа бев на национализам е многу по-неговиот. Караџиќ имаше ница и со Ѓинѓиќ, како и со



Слободан Милошевиќ во та Воислав Шешељ изја-стапувал партизанската ката. Поради тоа, некогаш-лика Српска им бил по-

допаѓаше национализмот спречуваше и го блокира-Караџиќ е националист негова страна, иако мојот длабок и порадикален од блиски односи со Кошту-други западни платеници".

таа меѓународна заедница? Босна денес е нејзин протекторат. Западот команду-ва во Сараево.

"КЕЦ" ВО РАКАВОТ

Не е исклучена можноста Радован Караџиќ да се наоѓа под контрола на некоја западна служба, во соработка со некои од балканските служби. Ваквата констатација ја даде и Меѓународниот институт за безбедност. Некои информации говорат дека Караџиќ го штити мешовита американско-француска служба. Тоа не значи дека тој е во Франција или во Америка, тој е на балканските простори, но на добро изолирано и обезбедено место. Братот на Радован,

Лука, исто така, не ја исклучува можнос-та Караџиќ да биде под нечија контрола. Како што вели тој, на Американците не им одговара Радован да проговори, па затоа го штитат. Тој се плаши дека по-прво би го убиле брат му отколку да ѝ го испорачаат на Карла дел Понте. Лука вели дека Радован никогаш нема да му се предаде на Хашкиот суд затоа што за тоа има писмен договор со Ричард Хол-брук. Наводната потрага по најбараниот хашки бегалец од страна на американ-ските сили во Босна е само параван за светот. Тие официјално мора да го бараат, но не смеат да го најдат. Холбрук се плаши од Караџиќ затоа што Србинот од Пале има "кец" во ракавот - договорот со него и доказите за американското учество во војната во Босна.

R. РАФАЈЛОВСКИ
КОНСАЛТИНГ

НОВО ПРЕТПЛАТЕТЕ СЕ



Во рамките на претплата за 2005 година ќе го добиете засега **Единственото Мултимедијално CD** во Република Македонија од оваа проблематика. Комплетниот **R-Registar** освен во печатената форма ќе го добиете и во електронска форма. Со инсталацијата на добиениот CD и по завршување на процедурата за негово инсталирање Вие ќе имате можност секојдневно да го ажурирате R-Registar. По пат на наједноставната команда **АЖУРИРАЈ** со посетата на нашата веб страница дневно ќе ги внесувате измените, **ВЕДНАШ** по нивното објавување. Постојната горлина тема за спорото пристигање на податоците е неке минато до колку сте наши претплатници. Покрај ова ќе добиете уште едно **CD на крајот на 2005 година** со списанието **Регистар** и **Даночен практикум** со што трајно ќе ги сочувате списанијата.

Сво ова во рамките на истата цена од само 14.700 денари.

ПОЧИТУВАНИ КОММЕНТИ!

Пред Вас е повудата на **РАФАЈЛОВСКИ КОНСАЛТИНГ** за претплата на стручните списанија **РЕПРЕЗЕНТ** и **R-Registar** за 2005 година. Списанието **РЕПРЕЗЕНТ** содржински е многу ризносно, ги разработува сите најактуелни и најгорливи теми од секојдневното работење, почнувајќи од даноците, сметководството, фирмите, финансните, менаџментот, бизнис, правото и многу други области. Во **ДАНОЧНИОТ ПРАКТИКУМ**, што го подготвуваме во рамките на списанието **РЕПРЕЗЕНТ**, нашите врвни стручњаци од оваа област ги објаснуваат проблемите со кои се соочувате, за данокот на добавка и данокот на имот. **Специјалното издание на РЕПРЕЗЕНТ** содржи упатства за составување на годишна сметка. **R-Registar** е во пластични корници, со подвижни листови на основното издание во кое се содржани упатства и даде податоци што Вие се потребни во секојдневното работење и кон редовно ќе се ажурираат.

R-Registar е поделен на 8 дела и тоа:

- Азбучен регистар на прописи
- Надоместоци
- Прописи
- Уплатни сметки и шифри на плаќање
- Камети, коефициенти и стапки
- Курсни листи
- Плати
- Други информации

R-Registar на мултимедијално CD! Списанието **РЕПРЕЗЕНТ** и **ДАНОЧНИОТ ПРАКТИКУМ** на мултимедијално CD!

На нашата веб страна на интернет ќе добиете сите податоци со еднаред дедена шифра.

Корисноста ја нашата интернет!

ЕДНА ПРЕТПЛАТА ЗА:

- 25 СПИСАНИЈА
- 2 МУЛТИМЕДИЈАЛНИ CD-а
- 1 R-РЕГИСТАР
- 16 ДОПОЛНУВАЊА

Со помош,
Вера Рафајловска

12 СПИСАНИЈА
РЕПРЕЗЕНТ

12 Броја
ДАНОЧЕН
ПРАКТИКУМ

1 R-Регистар со
основна влашка

со преку

300

СТРАНИЦИ И

16

ДОПОЛНУВАЊА

1 Специјално
издание

НОВО

2 Мултиме-
дијални CD-а

САМО ВО
14.700 ДЕН